

Согласно Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност, донесен на 12.12.2014 од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ, ул. 5-та Партиска Конференција 32А, 2000 Штип, ЕДБ 4029998113370, објавува

ПРАВИЛНИК НАГРАДНА ИГРА “ МОРАШ ДА ПОГРЕШИШ”

Член 1

Со овој Правилник ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ (во продолжение : Организатор), ул. 5-та Партиска Конференција 32А, 2000 Штип во програмата на радио Канал 77 организира наградна игра “Мораш да погрешеш” спонзорирана од Тринкс Македонија

Член 2

Целта на наградната игра е да се постигне промотивен ефект за Организаторот и спонзорот Тринкс Македонија, да се поврзат слушателите со радио Канал 77 и јакнење на свесноста за брендот на радио Канал 77 и Тринкс Македонија.

Член 3

Наградната игра се одвива на програмата на Радио Канал 77 и ќе се започне од 27.06.2022 до 08.07.2022 и истата се одвива секој работен ден од понеделник до четврток во 1 термин во кои се избира по еден потенцијален добитник на наградата, а во петок (08.07.2022) се избира добитник. Во наградната игра ќе има 1 добитник на наградата.

Член 4

На програмата на Радио Канал 77 секој работен ден од понеделник (27.06.2022) до четврток (07.06.2022), во “Утринското шоу со Христина и Мирко” во различни временски периоди се игра награден квиз “Мораш да погрешеш”. Слушателите е потребно да се пријават за учество во наградниот квиз со оставање на свое име презиме и телефонски број на Вибер бројот 072-607-77. По пат на случаен избор (преку софтвер за таа намена) се избира натпреварувач за тој ден кој ќе добие шанса да се натпреварува во наградниот квиз “Мораш да погрешеш”. Учесникот во наградниот квиз во 1 минута мора да одговори на што е можно повеќе прашања со неточни одговори. Учесникот има 5 секунди да одговори на секое прашање, Учесникот на секое прашање мора да одговори со неточен одговор, но одговорот мора да кореспондира со поставеното прашање. Во петок (08.07.2022) учесникот кои има одговорено на најмногу поставени прашања со неточни одговори е добитник на наградата. Доколку има учесници со ист број на неточно одговорени прашања, водителите ќе и кажат потенцијалните добитници во етер, првиот од потенцијалните добитници кои ќе се јави во програма, ја добива наградата.

Член 5

Потенцијалните добитници во наградната игра можат да учествуваат еднаш. Едно лице може да освои само една награда.

Член 6

Максималната вредност на неделната награда е 14.990,00 денари, колку што е вредноста Тринкс велосипед. Наградата не може да се замени за готовина. Добитникот на наградата ќе биде контактиран од страна на Тринк Македонија за подигање на наградата.

Член 7

Организаторот на играта го објавува победникот во петок на програмата на Канал 77. Победникот на играта ќе биде контактиран и известен за победата и начинот на презимање на наградата, а ќе биде објавен и на веб страната на радио Канал 77 <https://kanal77.mk/>.

Член 8

Во согласност со позитивните законски регулативи за регуларност, спроведување то на натпреварот го спроведува тричлена комисија на радио Канал 77

Виктор Гаврилов
Емилија Гаврилова
Роберта Ѓорѓиева

Член 9

Право на учество имаат сите полнолетни граѓани на Република Северна Македонија кој во период од 90 дена не се освојувале награди, на игри на радио Канал 77. Вработените во радио Канал 77, поврзани компании, постојани соработници и нивните семејства немаат право на учество во наградната игра. Организаторот не е одговорен ако лицето одбие да ја земе наградата. Со учество во наградната игра, учесниците ги прифаќаат правилата утврдени со овој Правилник и дозволуваат нивните фотографии и лични податоци да бидат објавени во етер или на веб-страницата на Организаторот за маркетинг и промотивни активности. Со прифаќање на овие правила во наградната игра, учесниците се согласни дека безусловно и бесплатно ги пренесуваат сите свои авторски права поврзани со учеството во оваа наградна игра на Организаторот.

Член 10

Добитникот ја подига наградата со приложување на валиден документ за лична идентификација кој е со податоци идентично наведени како во пријавата. Подигањето на наградата ќе биде организирано по завршување на натпреварот не порано, од страна на Тринкс Македонија. Наградата не може да се замени за готовина. Добитникот е потребно да ја подигне наградата во рок од 30 дена, . Во моментот на презимање на наградата, престануваат сите обврски на Организаторот на играта кон победникот. Организаторот не е одговорен доколку победникот не ги исполнува критериумите за користење на наградата и таквото оправдување не е причина за

промена на наградата. Во случај победникот да не ја подигне наградата во рокот пропишан во Правилникот го губи правото на побарување на истата.

Член 11

Организаторот на наградната игра може да ја стави во повремено мирување или да ја прекине во случај на Виша сила и сериозни економски проблеми. Радио Канал 77 се оградува од какви било технички проблеми за време на натпреварот.

Член 12

Со учество во наградната игра, секој учесник ги прифаќа горенаведените права и обврски од овој Правилник. Во случај на спор надлежен е Основен суд Штип

Член 13

Овој Правилник стапува на сила со денот на објавување на веб-страницата <https://kanal77.mk/>, а неговата важност трае до исполнување на сите одредби предвидени во членовите на овој Правилник.

Штип, 27.06.2022